




Прва е-работна средба/е-работилница за приоритетна област Испорака на јавни услуги при подготовка на петтиот НАП5 за Отворено владино партнерство 2021-2023

Група: Пристап до јавни услуги
4 ноември 2020 година, Скопје

модератори: Дарко Антиќ и Ивана Петкановска



Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

*Средбата е поддржана од OGP Support Unit како дел од проектот:
Co-creation Support for the 2021-2023 OGP National Action Plan*

Користени извори:

Полугодишен извештај

<https://www.mioa.gov.mk/?q=mk/documents/open-government-partnership>

IRM извештај

https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/08/North-Macedonia_Design_Report_2018-2020_MK.pdf

ЗАЛОЖБИ И СТАТУС НА РЕАЛИЗАЦИЈА

Како се оценуваат заложбите:

- **Ја влошува состојбата:** Го влошува идентификуваниот статус кво на проблемот.
- **Никакво:** Одржува статус кво на идентификуваниот проблем.
- **Минорно:** Незначителен, но позитивен чекор во решавање на идентификуваниот проблем.
- **Умерено:** Голем чекор напред за подобрување на идентификуваниот проблем, но е ограничена по обем.
- **Трансформативно:** Реформа што потенцијално може да го трансформира „обичниот процес“и да придонесе за решавање на идентификуваниот проблем.

1. Подобрување на јавните услуги преку институционална соработка на ЕЛС со ГО – ЗНАЧИТЕЛНО

Проблем: Во најголемиот број на општини сеуште не постојат институционализирани механизми и алатки за соработка на единиците на локалната самоуправа (ЕЛС) со граѓанските организации (ГО).

Главна цел: Воспоставување на механизми за соработка на ЕЛС со ГО, особено во делот на испорака на услуги со што ќе се обезбеди и поголема финансиска оддржливост на ГО.

Кус опис на заложбата: Развивање на механизам и алатки за транспарентна распределба на средства од општинските буџети за финансирање на проекти на ГО, дизајнирање на грантови шеми, зајакнување на капацитетите на ЕЛС и на ГО за реализација и користење на средствата, мониторирање на процесот.

- Подготовка на методологија и алатки за финансирање на граѓанските организации од општинските буџети и за следење на реализацијата на средствата.
- Развивање на капацитетите на локалната администрација и на ГО во општините (Куманово, Струмица, Гостивар, Кавадарци и Ресен) за транспарентно финансирање, следење и имплементација на проекти на општината со ГО.
- Обезбедување на социјални услуги од страна на граѓанските организации во општините Куманово, Струмица, Гостивар, Кавадарци и Ресен

Потенцијално влијание

- Никакво
- **Минорно**
- Умерено
- Трансформативно

Наредни чекори

IRM го препорачува следното на Министерството за локална самоуправа:

- Да се артикулира план во однос на делотворното ангажирање на ГО за давање социјални услуги во општините.
- Да се консултираат ГО за условите за распределба на средства и за видовите услуги што ги даваат општините.

2. Инклузивен начин на донесување на одлуки за поттикнување на локалниот и регионалниот развој – ЗНАЧИТЕЛНО

Проблем: Нерамномерниот развој доведе до големи разлики во квалитетот на живеење во различни делови на државата, вклучително и меѓу општините, како и меѓу руралните и урбаните подрачја.

Главна цел: Главната цел е да се овозможи партиципативен развој на заедницата и добро локално управување со примена на структуриран инструмент за граѓанско учество – форумски пристап. Форумскиот пристап има за цел да овозможи граѓаните да учествуваат активно во носењето на одлуки во нивните општини и администрацијата да развие партиципативно, отчетно и веродостојно локално управување.

Кус опис на заложбата: Одржани 4 форумски сесии и најмалку по една средба на работните групи помеѓу сесиите; Репрезентативна претставеност на институциите и граѓаните (минимум 40 учесници) на форумските сесии; Добро структурирани квалитетни дискусии; Спроведени промотивни активности во регионите; Воспоставени неформални и формални партнерства помеѓу интересните групи; Развиени повеќе проектни идеи; Дадени препораки на институциите и истите земени во предвид; Имплементирани одржливи проекти со видливо социо-економско влијание на заедницата.

- **Избор на модератори, претставници од граѓанскиот сектор. Модераторите ќе бидат избрани од страна на Центрите за развој на планските региони, со поддршка на надворешен консултант, од листата на форумски модератори во ЗЕЛС.**

- Обука за Центрите за развој на планските региони за спроведување на форумските сесии.

- Избор на клучни локални партнери. Модераторите заедно со Центрите за развој на планските региони ќе бидат одговорни за регрутација на учесниците на форумите. Оперативната група е одговорна за повикување на учесници на форумот, согласно предлогот даден од проектот и нивните познавања на регионот, користејќи различни алатки.

- **Организирање на 4 форумски сесии во секој плански регион. Користејќи го форумскиот пристап форумот ќе започне со детектирање на клучните проблеми и решенија, подготовка на предлог проектите и избор на проекти кои ќе бидат предложени за финансирање, пред Советите на планските региони.**

Потенцијално влијание

- Никакво
- **Минорно**
- Умерено
- Трансформативно

Наредни чекори

- Министерството за локална самоуправа би можело да ја осигура систематската и тековната интеграција во развојното планирање и проектните одлуки на механизми кои ќе осигураат претставеност и учество на чинители од граѓанското општество. Министерството, исто така, би можело да врши проценки на ефектите за сите планирања и за повеќегодишни планови за стратешки развој.

3. Постигнување на системски промени преку подобрување на колективното знаење за климатски промени - ЗАВРШЕНА

Проблем: Постои потреба од обезбедување на полесен пристап до информации добиени како резултат на постојната експертиза во државата за климатски промени, особено во академската заедница. Преку размена на знаење и податоци, потребно е да се поврзат партнерите од светот на бизнисот, академијата, јавниот и непрофитниот сектор со цел да се создаде мрежа која преку развивање на иновативни производи, услуги и системи, ќе поддржи решенија кои можат да доведат до системски промени.

Главна цел: Обезбедување на услови за поголема транспарентност на податоците за климатски промени.

Кус опис на заложбата: Како водечка институција во креирање на политиките за климатски промени, сметаме дека подобрување на транспарентноста и зголемување на видливоста на резултатите, ќе овозможи да се предвиди мешавина на јавни и приватни акции што ќе го олеснат намалувањето на емисиите на стакленички гасови до 36% во 2030г

- Обезбедување на слободен пристап до ревидираниот национален инвентар на стакленички гасови (серија на податоци од 1990-2019г)
- Отворање и редовно ажурирање на податоците од анализите за ублажување на климатските промени
- Развивање на специфично сценарио кое ќе го одразува потенцијалот за ублажување на активностите превземени од приватниот сектор

Потенцијално влијание

- Никакво
- **Минорно**
- Умерено
- Трансформативно

Наредни чекори

IRM ги повторува препораките од Извештајот за напредокот за третиот акциски план, вклучувајќи:

- Проширување на процесот на консултации меѓу релевантните министерства и ГО за да се усвои национална агенда поврзана со Париската спогодба.
- Проширување на механизмите за да се обезбеди усогласеност со известувањето според Париската спогодба, од страна на компаниите во Северна Македонија.

Што треба да исполнуваат заложите?

- ✓ Конкретни
- ✓ Релевантни за вредностите на ОВП:
 - Пристап до информации
 - Граѓанско учество
 - Јавна отчетност
 - Технологии и иновативност за транспарентност и отчетност
- ✓ Потенцијал за влијание
- ✓ Да ја отворат Владата
- ✓ Да се поврзани со Глобалните цели на ОН за одржлив развој

Критериуми за оценување

4	Релевантност	
4.1	Заложбата е нова, односно не е продолжување на претходна заложба	1
4.2	Спроведувањето на заложбата ќе ја подобри транспарентноста на власта	2
4.3	Спроведувањето на заложбата ќе ја зголеми отчетноста на власта	2
4.4	Спроведувањето на заложбата ќе го зголеми учеството на граѓаните	2
4.5	За остварување на заложбата ќе се имплементира нов технолошки процес	2
4.6	Заложбата не е дел од редовните обврски на институциите	2
4.7	Заложбата не е дел од акциски планови во други стратешки документи на власта	2
4.8	Заложбата е на тема поврзана со постоечки стратешки цели на власта	2
4.9	Заложбата е на тема поврзана со целите за одржлив развој на земјата	2

ВРЕМЕНСКА РАМКА

ПРВА средба, 3-6 ноември 2020

- дискусија за проблеми и заложби од НАП4 кои не се исполнети/делумно се исполнети, преточување во НАП5, резултати од прашалник за оценка на спроведување на НАП4

ВТОРА средба, 12-18 ноември 2020

- идентификување нови проблеми кои влијаат врз засегнатите страни за време на пандемија, вклучување на маргинализирани и локални заедници, идентификување на одговорни институции и очекувани промени

ТРЕТА средба, 23-27 ноември 2020

- идентификување на она што во моментот се прави за решавање на проблеми

ЧЕТВРТА средба, I/II недела декември 2020

- Утврдување начини за решавање на приоритет.проблеми

ПЕТТА средба II недела од јануари 2021

- Состаноци помеѓу ГОи и јавни институции